

Што ќе се конфискува во Република Македонија, кога нелегално стекнатите пари не се бараат назад?

На кој начин се формира "ТАТ", а како на уште почуден згасна "ТАТ"? Поради ова, се наметнува дилемата - дали партизански да ја поздравиме императорката, која во стилот на Бошко Буха, со чесен пионерски збор, се жртвуваше за "Цезарот од Македонија".

"Империите" пропаѓаа во срцето на Република Македонија, но не поради тоа што нивните сопственици не знаеја да се снајдат во пазарните услови на Балканот и пошироко, туку поради тоа што фиктивните потписници на сметката сметаа дека заврши функцијата на постоење на "империјата".

# АВЕ ЦЕЗ ИМПЕ



ДАЛИ ЕКСМИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО, ВЛАДО ДИМОВ, Е ЖРТВА НА ПОЛИТИЧКА ХАЈКА ИЛИ...

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

**П**редлогот за донесување закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и во прекршочна постапка, која во владина процедура мина некаде на крајот од летото беше проследен со минимална медиумска презентација, иако станува збор за мошне сериозен законски проект, кој барем ќе пополни неколку дупки во законите на РМ, кои го тандираат проблемот на конфискација на нелегалниот имот стекнат по различни патишта.

Имено, веднаш се наметнуваат неколку битни прашања, меѓу кои две се најглавни - зошто упорно се молчеше за проблемот со конфискацијата на нелегално стекнатиот имот, односно зошто досега нашите судии не донеле судски пресуди, во кои ќе стои дека им го одзема нелегално стекнатиот имот.

Овие прашања ги обработувавме неколку пати и секогаш одговорот беше - да, навистина малку е изрекувана санкционата мерка одземање на нелегалниот имот. Или често пати се среќававме со одговорот - таква мерка не постои во т.н. "позитивна законска регулатива" (Кривичен законик итн.).

Но, тоа не е точно, бидејќи добрите познавачи на македонското право велат дека постојат членови кои ги санкционираат кривичните дела, во кои осудените лица стекнале енормно неле-

гален имот. Поради ова се наметнува прашањето - каде се парите на Соња Николовска? Од "ТАТ" Битола онеме, а други, пак, многу се офајдија, односно се здобија со огромно богатство.

Потоа, каде се парите од македонската приватизација? Лошата приватизација овозможи со помош на големата политичка поддршка, со уште полош и наместен закон, да се прелеат средства од близу 1,5 милијарда долари во приватни џебови. Каде заминаа овие пари? Во чии раце се наоѓаат доларите? Каде се парите од тајванските кредити? Зошто народот, односно државата да плаќа пенали за нивните хирови? Всушност, тоа не се хирови, туку паметни потези, во кои некој некому законски му дал 350.000 долари, а притоа "бинго играчот" ги зел парите за свој џеб, без да почне бизнис или да увезе опрема за отворање мали фарми итн.

Зошто досега не им се суди на актерите од тајванската афера? Или тоа им се суди за да застаре кривичниот предмет?!

## МАКАТА НА НАРОДОТ

Вакви прашања од поновата македонска трагедија има многу. Прво, ќе се обидеме да одговориме на она што најмногу ни е во сеќавање. Соња Николовска ја одлежаше својата затворска казна, а оној мал имот кој му припаѓаше на "ТАТ"

империјата е претворен во стечајна маса, но притоа никој од државата не одговори каде се украдените пари, кои се проценуваат од 15 до 30 милиони евра.

Дали некој кој организирал шема за перење или за крадење пари од граѓаните на Македонија, може да одлежи само неколкугодишна казна?

Имено, империја не се гради без дозвола на власта или, пак, без политичка и банкарска поддршка.

Тоа значи дека империите пропаѓаа во срцето на Република Македонија, но не поради тоа што нивните сопственици не знаеја да се снајдат во пазарните услови на Балканот и пошироко, туку поради тоа што фиктивните потписници

Дали некој кој организирал шема за перење или за крадење пари од граѓаните на РМ, може да одлежи само неколкугодишна казна?


Имено, империја не се гради без дозвола на власта или, пак, без политичка и банкарска поддршка.

Реформа не значи менување полициски униформи. Реформа не значи отказ за судии пред пензија. Реформа не значи назначување судии на функција од страна на Собранието или кандидатот да му е по кеиф на шефот на државата.

# АРУ ОД АНАДОЛИЈА, АВЕ РАТОРУ ОД МАКЕДОНИЈА!

на сметката смета дека заврши функцијата на постоењето на империјата.

На тој начин се формира "ТАТ", а на уште почуден начин "ТАТ" згасна. Поради ова, се наметнува дилемата - дали партизански да ја поздравиме императорката, која во стилот на Бошко Буха, со чесен пионерски збор, се жртвуваше за "Цезарот од Македонија".



**Поради многу причини се наметнува прашањето - каде се парите на Соња Николовска? Од "ТАТ" Битола онеме, а други, пак, многу се офаждија, односно стекнаа огромно богатство.**

## УЛОГАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ

Аве Цезару? Што душман стана, што оцрни многу битолски фамилии, а уште повеќе ни покажа како се развива империја. Меѓутоа, не одговоривме колку императори сме имале во Република Македонија? Два или три!?

Одговорот на дилемата е лесен. Но, сепак да се вратиме на темата - зошто поданиците на императорот или императорите во РМ не се казнуваат, односно не им се конфискува нелегалниот имот. Октоподот е силен, а пипалата беа и останаа во обвинителството и во полицијата, и во правобранителството и кај судиите. Тоа значи дека октоподот сè уште постои и е многу силен, а тоа што сега се прават некакви реформи во правосудството е проформа.

Реформа не значи менување на полициски униформи. Реформа не значи отказ за судии пред пензија. Реформа не значи назначување судии на функција од страна на Собранието, или кандидатот да е по кеиф на шефот на државата. Очигледно како да ги нема чесните судии или уште почесните обвинители. Па, нели на цел глас, во грч на лицето - ексдржавниот обвинител Александар Прчевски се прогласи за: "последната будала која ја прифатила оваа улога".

Тоа е театар. Тоа е трагикомедија на македонската стварност, ексобвинителот и ексистражниот судија за случајот "ТАТ" да признае дека (EXCELLENT) од-

лично ја одиграл улогата во "битолската драма", а уште поголем бард бил во вториот чин од "македонската пародија". За ова во Холивуд режисерот би добил не оскар, туку оскар за животно дело.

## ШТО ЈАДАТ ЈАДНИЦИТЕ?

Актерите од "тајванската драма" можат вода да им носат, или можеби грешиме бидејќи сè уште не знаеме колкава сметка ни испратил крчмарот.

Во тоа време се купуваше сè, иако народот јадеше сол и леб. Но, дали сега македонскиот народ ќе има пари да јаде леб? Дали лебот кој го јаде со години е бајат? Дали дојде време да се јадат трошките од лебот?

До оваа ситуација нè доведе непримената на законската регулатива или неконфискувањето на нелегално стекнатиот имот? "ФИКОМ", "Тенковите Т-55", имотот на ексминистерот Владо Димов или други актуелни случаи се само капка во морето. Кризата на моралот, кризата во правосудството, кризата во државата се наша реалност, бидејќи доколку постоеше систем на заштита, доколку функционираше правната држава, сега немаше да бараме трошки по кантите за губре. Имено, не можеме да пронајдеме примери на судска пресуда, во која е изречена соодветна мерка за конфискација на нелегално стекнатиот имот.

Значи, се враќаме на извориштето на проблемот? Каде се парите од "ФИКОМ"? Каде се парите на "Самарија"? Од каде потекнуваат парите на Владо Димов? Или од каде потекнуваат парите на нашите олигарси или политичари?

## ЗАМРЗНАТ ИМОТ

Дали треба да се коментира информацијата дека поранешниот министер за здравство, Владо Димов, ќе добие отказ од работното место на Абдоменална хирургија, доколку во најскоро време не се врати во земјава?

Дали ние сме во можност да одговориме на прашањето од каде е имотот на познатиот доктор, кој привремено е замрзнат и, освен конфискацијата, му се заканува и отказ? Постои ли вина кај Владо Димов, кој наводно се наоѓа на специјализација во странство. Зошто државата претходно не го бараше потеклото на неговиот имот, или од него создава македонски Лаки Лучијано.

Според Управата за јавни приходи, Димов досега не се појавил пред даночните инспектори, кои му бараат потекло на парите, на неговите станови и на банкарските конта во земјава и во странство. Доколку не го плати данокот од 790.000 евра, неговиот имот ќе биде даден на лицитација, мерка која законски треба да се изведе, бидејќи ако не се почитуваат законите, тогаш дупките во правните законски текстови ќе му овозможат да се врати како Цераз од Анадолија.

Управата за јавни приходи му го замрзна имотот на поранешниот министер Владо Димов. Тој не смее да го оттуѓува сè додека не го подмири долгот кон државата. Димов треба да плати 790.000 евра персонален данок на доход.



**"Не е познат случај, почитуван претседател на Парламентот, за било кој, дури да е и диктатор, имало многу диктатори во светската цивилизација, во слични ситуации каде некој бил обвинет за геноцид, а не се повикувало, како овде, на луѓе и на конфискација на имот", истакна пред извесно време пратеникот Владо Бучковски од СДСМ, кој и самиот се соочува со лицето на правдата.**

"Од издавањето на даночното решение на 4 јуни годинава, лицето Владо Димов не го подмирило персоналниот данок од доход по основ на непријавени и неоданочени приходи во износ од 48.708.260 денари", изјави Трајко Славески, министер за финансии.

Некои сметаат дека кон Димов се води хајка и дека нему не му се дава легална шанса за соодветна и легална одбрана. Политичките противници на власта долго време сметаат дека кон ексминистерот за здравство се води политичка хајка, бидејќи не можат да го доведат во прашање неговото раководење со Министерството за здравство.

Сепак, низ лупата за конфискација на нелегално стекнатиот имот секој може да бара аргументи за вина или не. Меѓутоа, патот со кој преку трупа се доаѓа до резултати може да биде контрапродуктивен, па така мачителите да станат маченици, а обвинетите херои на своето време, иако крадењето не им е непозната работа.